

## УСПЕШНА ПРИКАЗНА

### TIMOCOM System: Транспортот да не стане градилиште

**Како WEMAS Absperntechnik GmbH дигитално ги забрзува транспортните налози**

Erkrath / Gütersloh, 18.04.2019 – сообраќајни столбови, држачи, светилки, потпорници, сообраќајни конуси: Во Германија тешко да се најде градилиште без професионална технологија за оградување од WEMAS. Произведени во Вестфалија, производите на WEMAS се користат низ цела Германија. За логистиката на компанијата тоа значи дека тие често мора да им ги достават нарачките на своите клиенти во рок од 24 до 48 часа. Брзина, квалитет и сигурност – тоа го ценат клиенти на WEMAS.



Како лидер на пазарот за интегрирани, сертификирани решенија за технологија за безбедност на патиштата, WEMAS го користи Smart Logistics System на TIMOCOM. Во рок од осум месеци, компанијата можеше да додели 2.221 налози на 855 различни налогоземачи користејќи ја апликацијата TC Transport Order®. Предходно, WEMAS имаше своја главна шпедиција – но беше незадоволен од нивната работа, па логистичкиот менаџер Стефан Ватлавек одлучи да го користи TIMOCOM.

"Дигиталната обработка на налози ни нуди две основни предности", вели Ватславек. Дигитализацијата ја прави неговата компанија конкурентна и ја ослободува од непотребни документи. "Со апликациите на TIMOCOM, ние сме значително побрзи во доделувањето и обработката на нашите транспортни налози", Ватлавек опишува една од предностите. Одлучувачки, сепак, е функцијата за архивирање на транспортните налози.

"Исто така, би сакале да имаме функција што ни овозможува да доделиме фактури и доказ за извршување директно до соодветниот транспортен налог", е неговата желба до IT одделот на TIMOCOM. Неговата надеж: "За годишната ревизија сите информации ќе бидат на централно место – ова заштедува време и е апсолутна додадена вредност за нас." Но, благодарение на можноста за архивирање, трупањето на класери е веќе нешто од минатото.

Вградената обработка на дигиталните налози во системот обезбедува значително поголема ефикасност. Користењето на оваа апликација ги минимизира напорите за организирање и пребарување. Покрај тоа, предност е што не е потребен потсистем за обработка на налози и повеќе од 127.000 корисници на TIMOCOM не можат да заборават важни информации во налогот поради задолжителните полиња.

За време на обуката на лице место, Стефан Ватславек и неговиот колега беа во можност да се запознаат со понатамошни функции во користењето со TC Transport Order®. Така, на неговиот колега Деринг дотогаш сè уште не му беше познат деловниот именик со компанијата: "На тој начин, на пример, можам да најдам превозници со возила што имаат пренослив виљушкар". Тој, исто така, беше ентузијастички во врска со потрагата по складиште: тој веднаш најде десет соодветни површини. Обуката, исто така, поентираше кај две други теми: Следење на налозите, за да се намали потребата за комуникација со изведувачот за време на транспортот и доделување на редовни релации. Пет превозници

можеа да се пронајдат преку тендери, и ќе бидат редовно ангажирани во иднина. За доделување се користи листа за дистрибуција на е-пошта за да се побараат ценовни понуди од налогоземачите.

Деринг имаше три желби до тимот обучувачи: Прво, превозниците често прашуваат по Е-пошта за ДДВ бројот на WEMAS – додаток во маската ќе го олесни тоа. “Бидејќи веќе го имавме слушнато тоа од некои клиенти, се планира да вметне ДДВ бројот на купувачот до името на компанијата во дневникот на налогот”, вели тимот за обука на TIMOCOM. Второ, темата на забраните за возење секогаш е присутен секојдневното работење во WEMAS, и тука тимот може директно да погледне на TIMOCOM TruckVan во врска со меѓународните забрани за возење на камионите. И трето, Деринг се надева дека ќе внесе адреса за испраќање во деловниот именик со цел ова да се користи во формуларот за налози.

Во шпицовите, Деринг ќе може да заштеди половина час дневно штом ќе се постави интерфејсот помеѓу Navision – програмата во која се креираат налозите на WEMAS – и TC Transport Order®. Потоа, со само еден клик, од транспортен налог ќе стане понуда на утовар.

Повеќе информации за TIMOCOM ќе најдете на [www.timocom.de](http://www.timocom.de).

Повеќе информации за WEMAS ќе најдете на [www.wemas.de/](http://www.wemas.de/).

За ТИМОКОМ

TIMOCOM GmbH е ИТ и специјалист за податоци од средна големина за Augmented Logistics. Како понудувач на првиот Smart Logistics System за Европа, TIMOCOM им помага на своите клиенти да ги постигнат своите логистички цели со паметни, безбедни и едноставни решенија. Системот поврзува повеќе од 43.000 проверени компании кои нудат дневно и до 750.000 меѓународни понуди на утовари и утоварни возила.

## Контакт за печат

**Ана Домановиќ**  
Country Manager

**TIMOCOM GmbH**  
Timocom Platz 1  
DE-40699 Erkrath

☎ +49 211 88 26 63 15

📠 +49 211 88 26 53 15

✉ [adomanovic@timocom.com](mailto:adomanovic@timocom.com)

🌐 [www.timocom.com](http://www.timocom.com)